


Нако Ташков



ГОТВАРСТВО

Угостителска Струка

Уредник: Драгица Тушева

Рецезенти: Проф. д-р Радослав Танески
Професор на факултетот за Туризам и
Угостителство - Охрид

Проф.Христо Димитровски
ДУТУ "Ванчо Питошевски" - Охрид

Трајан Велјанов
Предавач по стручни предмети во Народните
Универзитети на Р. Македонија

CIP - Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

641.55/8(075.4)

ТАШКОВ, Нако
Годварство / Нако Ташков. - Богданци : "Софија", 2000. - 144
стр. : слики ; 24 см

Библиографија: стр. 126

ISBN 9989-736-31-6

COBISS-ID 0

Публикувањето го овозможи проект биро - Скопје на Институтот за меѓународна соработка на Сојузот на германските народни универзитети (IIZ/DVV), Бон, со финансиска поддршка на Сојузното министерство за стопанска соработка и развој, Бон.

INSTITUTE FOR INTERNATIONAL COOPERATION OF THE GERMAN ADULT EDUCATION ASSOCIATION
INSTITUT DE COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA CONFÉDÉRATION ALLEMANDE POUR L'ÉDUCATION DES ADULTES
INSTITUTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS
ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ НЕМЕЦКОЙ АССОЦИАЦИИ НАРОДНЫХ УНИВЕРЗИТЕТОВ

INSTITUT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
DES DEUTSCHEN VOLKSHOCHSCHUL-VERBANDES e.V.
ИНСТИТУТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ГЕРМАНСКИОТ СОЈУЗ НА НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТИ



Botimin e mundësoi projekt byroja - Shkup e Institutit për baskëpunim ndërkombëtar e Lidhjes së Universiteteve Gjermane (IIZ/DVV), Bon, me ndihmë materiale të Ministrisë së Përbashkët për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, Bon.

В О В Е Д

Учебникот е изработен според наставната програма по предметот Готварство наменет за возрасни ученици во Народните работнички универзитети.

По својата содржина учебникот опфаќа два дела: Вовед и приготвување на јадења.

Воведот содржи целина за угостителското готварство, угостителски кујни, намирници и нивната припрема за приготвување на јадења.

Вториот дел на учебникот - припремање на јадења - е заокружена целина која ги опфаќа следните целини: Ладни предјадења, Супи и Чорби, Топли предјадења, Сосови, Јадења од риба, Готовни јадења, Национални јадења, Јадења по порачка, Специјалитети на скара и Вегетеријанска исхрана. Ставајќи го своето стекнато искуство од првите денови од изучувањето на готварството во Угостителското училиште, потоа на факултетот за Угостителство и Туризам и работењето како професор во Угостителското училиште, изминатото работно искуство во професијата и постдипломските студии, со што е споено практичното и научното искуство.

Учебникот е наменет за возрасни ученици за преквалификација како и за учениците од средните угостителски училишта и факултетот за Угостителство и Туризам.

Посебен квалитет може да придонесе на постојните вработени во областа на готварството како и за поширока примена во домаќинствата.

Авторот

СОДРЖИНА

| | | |
|----|---|--------|
| I. | ВОВЕД | 3 |
| | 1. ПОИМ И ЗАДАЧИ НА ГОТВАРСТВОТО | 4 |
| | 2. ВИДОВИ УГОСТИТЕЛСКИ КУЈНИ | 5 |
| | 3. ДОМАШНА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КУЈНА | 6 |
| | ОДДЕЛЕНИЈА ШТО ГО СОЧИНУВААТ | |
| | КУЈНСКИОТ БЛОК | 7 |
| | 4. ОПРЕМА И ИНВЕНТАР ВО КУЈНСКИОТ БЛОК(ОДДЕЛЕНИЈА) | 8 |
| | Главна или топла кујна | 8 |
| | ОПРЕМА ВО ГЛАВНАТА КУЈНА | 9 |
| | Ладна кујна | 10 |
| | Слаткарница | 10 |
| | Кафе кујна | 11 |
| | Месарница | 12 |
| | Одделение за зеленчук | 12 |
| | Простор за чување на риби и ракови | 13 |
| | Одделение за миење црни садови | 13 |
| | Одделение за миење бели садови | 13 |
| | Одделение за миење стаклен инвентар | 13 |
| | Кабина на шефот на кујната | 13 |
| | Хигиенска просторија | 13 |
| | 5. РАБОТНИ МЕСТА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ | 14 |
| | 6. РАБОТНА ОБЛЕКА НА ПЕРСОНАЛОТ ВО КУЈНАТА | 17 – ? |
| | Работна и заштитна облека на персоналот во кујната | 17 |
| | 7. ГОТВАРСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА | 18 |
| | ПРОДУКТИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО | 19 |
| | 1. МЕСО | 19 |
| | 1.1. ГОВЕДСКО МЕСО | 19 |
| | Употреба на говедското месо во готварството | 21 |
| | 1.2. ТЕЛЕШКО МЕСО | 22 |
| | Употреба на телешкото месо во готварството..... | 22 |
| | 1.3. СВИНСКО МЕСО | 24 |
| | 1.4. ЈАГНЕШКО МЕСО | 25 |
| | 1.5. МЕСО ОД ДОМАШНИ ПЕРЈАСТИ ЖИВИНИ | 26 |
| | 1. ЖИТО И ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Брашно | 27 |
| Пченица | 27 |
| Пченка | 27 |
| Ориз | 27 |
| 2 ЗЕЛЕНЧУК | 28 |
| Коренест зеленчук | 28 |
| Лиснат зеленчук | 29 |
| Зеленчук во плод | 29 |
| Стеблест зеленчук | 30 |
| Мешункаст зеленчук | 30 |
| Цветест зеленчук | 30 |
| Зачини и мириси | 31 |
| IV. 1. ЛИСТА НА ЈАДЕЊА | 31 |
| Редослед на листата на јадење | 32 |
| V. ЛАДНИ ПРЕДЈАДЕЊА | 33 |
| 1. РУСКА САЛАТА | 33 |
| 2. ФРАНЦУСКА САЛАТА | 34 |
| 3. ИТАЛИЈАНСКА САЛАТА | 34 |
| 4. САЛАТА ОД ГОВЕДСКО МЕСО | 35 |
| 5. РИБНА САЛАТА | 36 |
| 6. ЈАЈЦА АЛА КАСИНО | 36 |
| 7. ЈАЈЦА ВО ТАТАР СОС | 37 |
| 8. ПОШИРАНИ ЈАЈЦА ВО АСПИК | 38 |
| 9. ПАСТРМКА БЕЛВИ | 39 |
| 10. ФИЛОВАНА ШУНКА | 39 |
| 11. СВИНСКО КАРЕ "ШТЕФАНИ" | 40 |
| 12. ТАТАР БИФТЕК | 40 |
| 13. КАНАПЕИ | 41 |
| 14. КАНАПЕИ - РИГОЛЕТО | 41 |
| 15. АСПИК ОД МЕСО | 42 |
| VI. СУПИ, ЧОРБИ И ПОТАЖИ | 43 |
| 1. ДОДАТОЦИ ЗА СУПА | 43 |
| Пржен грашок | 43 |
| Резанци и флекици | 43 |
| Тарана | 43 |
| 2. ГОВЕДСКА СУПА | 43 |
| 3. ГОВЕДСКА СУПА СО ТАРАНА | 44 |
| 4. ПИЛЕШКА АЛА КРЕМ ЧОРБА | 45 |
| 5. ШКЕМБЕ ЧОРБА | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 6. РИБНА ЧОРБА | 46 |
| 7. ПОТАЖ ОД КОМПИРИ | 46 |
| 8. ПОТАЖ ОД ПЕЧУРКИ | 47 |
| 9. ПОТАЖ ОД МОРКОВИ | 47 |
| 10. ПИЛЕШКО КОНСОМЕ | 47 |
| VII. ТОПЛИ ПРЕДЈАДЕЊА | 48 |
| 1. ПИЛЕШКИ КРОКЕТИ | 48 |
| 2. СУФЛЕ ОД СИРЕЊЕ | 48 |
| 3. МИЛАНСКИ ШПАГЕТИ | 49 |
| 4. ПИРОШКИ СО СИРЕЊЕ | 50 |
| 5. ПОХОВАН КАШКАВАЛ | 50 |
| 6. ПЛАВИ ДОМАТИ - "ОРЛИ" | 51 |
| 7. ПОХОВАНИ ТИКВИЧКИ | 51 |
| 8. ТОПЛИ ПРЕДЈАДЕЊА ОД ЈАЦА | 52 |
| 8.1. СЕЛСКА КАЈГАНА | 52 |
| 8.2. ВЛАШКА КАЈГАНА | 52 |
| 8.3. ОМЛЕТ СО КАШКАВАЛ | 52 |
| 8.4. ОМЛЕТ НА ЛОВАЧКИ НАЧИН | 52 |
| 9. ВАРИВА | 52 |
| 9.1. ПОМФРИТ | 53 |
| 9.2. ПОМ ЧИПС | 53 |
| 9.3. ПОМ ДУШЕС | 54 |
| 9.4. МОРКОВИ НА ПУТЕР | 54 |
| 9.5. ДИНСТВУВАН ОРИЗ | 54 |
| 9.6. ФРАНЦУСКИ КОМПИР | 55 |
| 9.7. ФИНО ВАРИВО | 55 |
| 9.8. МЕШАНО ВАРИВО | 56 |
| 10. САЛАТИ | 56 |
| 10.1. ЕДНОСТАВНИ ПРЕСНИ САЛАТИ | 57 |
| 10.1.1. ЗЕЛЕНА САЛАТА..... | 57 |
| 10.1.2. САЛАТА ОД ЗЕЛКА | 57 |
| 10.1.3. САЛАТА ОД ДОМАТИ | 57 |
| 10.1.4. САЛАТА ОД ПИПЕРКИ | 58 |
| 10.2. ЕДНОСТАВНИ САЛАТИ ОД ВАРЕНИ НАМИРНИЦИ | 58 |
| 10.2.1. САЛАТА ОД КОМПИР..... | 58 |
| 10.2.2. САЛАТА ОД ГРАВ | 58 |
| 10.2.3. САЛАТА ОД ЦВЕКЛО | 59 |
| 10.3. СЛОЖЕНИ САЛАТИ | 59 |

| | |
|--|-----------|
| Салата од компир, цвекло и целер | 59 |
| Салата од компир, целер, шпаргли | 59 |
| 10.4. МЕШАНИ САЛАТИ | 59 |
| 10.4.1. КОНГРЕСНА САЛАТА..... | 60 |
| 10.4.2. АМЕРИЧКА САЛАТА | 60 |
| VIII. СОСОВИ | 61 |
| 1. ТОПЛИ СОСОВИ | 61 |
| 1.1. ЕСПАЊОЛ СОС | 61 |
| 1.2. ФОНД ОД ДИВЕЧ | 61 |
| 1.3. СОС ОД СЕНФ | 62 |
| 1.2. ТОПЛИ ТЕМНИ СОСОВИ | 63 |
| 1.2.1. ИМПЕРИЈАЛ СОС..... | 63 |
| 1.2.2. ПОРТО СОС | 63 |
| 1.2.3. БРАУН СОС СО ПЕЧУРКИ | 63 |
| 1.3. ТОПЛИ СВЕТЛИ СОСОВИ | 64 |
| 1.3.1. БЕШАМЕЛ СОС | 64 |
| 1.3.2. ДОМАТЕН СОС | 64 |
| 1.3.3. АНГЛИСКИ СОС | 65 |
| 1.3.4. СОС ОД СИРЕЊЕ | 65 |
| 1.3.5. ХОЛАНДСКИ СОС | 66 |
| 1.4. ТОПЛИ ЦРНИ СОСОВИ | 66 |
| 1.4.1. МАДЕРО СОС | 66 |
| 1.4.2. БОРДО СОС | 67 |
| 2. ЛАДНИ СОСОВИ | 67 |
| 2.1. МАЈОНЕЗ | 67 |
| 2.2. ТАТАР СОС | 68 |
| 2.3. ТИРОЛСКИ СОС | 68 |
| 2.4. МАЈОНЕЗ СОС СО АСПИК | 68 |
| 2.5. РУСКИ СОС | 69 |
| 2.2. СОСОВИ БЕЗ МАЈОНЕЗ | 69 |
| 2.2.1. ВИНИГРЕД СОС | 69 |
| 2.2.2. ЖЕЛЕ ОД МЕСО | 69 |
| 2.2.3. СЛАТКО ЖЕЛЕ | 70 |
| 2.2.4. БЕЛ ШОФРОА СОС | 70 |
| IX. ЈАДЕЊА ОД РИБИ | 71 |
| 1. ПРЖЕН КРАП | 71 |
| 2. ПОХОВАН СОМ | 71 |
| 3. СМУЃ НА ПАРИСКИ НАЧИН | 72 |
| 4. СМУЃ ОРЛИ | 72 |

| | |
|--|-----------|
| 5. ПАСТРМКА НА ОХРИДСКИ НАЧИН | 73 |
| 6. КРАП НА ПРЕСПАНСКИ | 74 |
| X. ЈАДЕЊА ОД МЕЛЕНО МЕСО | 75 |
| 1. ПОЛНЕТИ ТИКВИЧКИ | 75 |
| 2. ПОЛНЕТИ ПЛАВИ ДОМАТИ | 75 |
| 3. БЕЧКА МУСАКА | 76 |
| 4. ФАШИРАН РОЛАТ "ШТЕФАНИ"..... | 77 |
| 5. ФАШИРАНА ШНИЦЛА..... | 77 |
| 6. ФАШИРАН РОЛАТ НА ТИРОЛСКИ НАЧИН..... | 78 |
| 7. САРМА ОД ЗЕЛКА | 79 |
| 8. ПОЛНЕТИ ДОМАТИ..... | 79 |
| XI. ЈАДЕЊА ОД ВНАТРЕШНИЦИ | 80 |
| 1. ПЛЕТЕНИ ЈАГНЕШКИ ЦРЕВА - КУКУРЕК | 80 |
| 2. ДИНСТОВАН ЈАГНЕШКИ СИТНЕЖ | 80 |
| 3. ШПИКОВАНА ДИНСТВУВАНА ЏИГЕРИЦА | 81 |
| 4. ПАПЦИ ВО САФТ | 82 |
| 5. ВАРЕН ЈАЗИК ВО ДОМАТЕН СОС | 82 |
| 6. КУМАНОВСКИ МЕЗАЛАК | 83 |
| 7. ПОЛНЕТИ ЈАГНЕШКИ ШИРДЕНИ | 84 |
| XII. 1. ЈАДЕЊА ОД ГОВЕДСКО МЕСО | 85 |
| 1.1. ГОВЕДСКИ ГУЛАШ | 85 |
| 1.2. МАЦАРСКИ ГУЛАШ..... | 85 |
| 1.3. РОЗБРАТНА НА БУРГОЊСКИ НАЧИН..... | 86 |
| 1.4. РОЗБРАТНА ВО КРЕМ СОС..... | 87 |
| 1.5. МОРНАРСКО МЕСО..... | 88 |
| 1.6. ДИНСТВУВАНА ГОВЕДИНА - АЛА МОД..... | 88 |
| 1.7. РОЗБРАТНА СО ПЕЧУРКИ..... | 89 |
| 1.8. РОЗБРАТНА НА РОМСКИ НАЧИН..... | 89 |
| 2. ЈАДЕЊА ОД ТЕЛЕШКО МЕСО..... | 90 |
| 2.1. ТЕЛЕШКИ - ПЕРКЕТ..... | 90 |
| 2.2. ТЕЛЕШКО СОТЕ СО БЕЛО ВИНО..... | 91 |
| 2.3. ТЕЛЕШКО СОТЕ "ДИБАРИ"..... | 91 |
| 2.4. ТЕЛЕШКО СОТЕ СО ПЕЧУРКИ | 92 |
| 2.5. ТЕЛЕШКО РИЗОТО..... | 92 |
| 2.6. ПОХОВАНИ ТЕЛЕШКИ ГРАДИ..... | 93 |
| 2.7. ТЕЛЕШКИ МУСКУЛИ ВО КРЕМ СОС..... | 93 |
| 2.8. ТЕЛЕШКИ КОТЛЕТ "ДИБАРИ" | 94 |
| 2.9. ТЕЛЕШКИ РБЕТ "ОРЛОВ" | 94 |
| 2.10. ПОЛНЕТИ ТЕЛЕШКИ ГРАДИ..... | 95 |

| | |
|---|------------|
| 3. ЈАДЕЊА ОД СВИНСКО МЕСО | 96 |
| 3.1. СВИНСКИ ТАСКЕБАП..... | 96 |
| 3.2. ЃУВЕЧ СО СВИНСКО МЕСО..... | 97 |
| 3.3. ОРМАН КЕБАП..... | 98 |
| 3.4. СВИНСКО КАРЕ НА МЕСАРСКИ НАЧИН..... | 98 |
| 3.5. РОЛУВАНА СВИНСКА ШНИЦЛА "ДОБРА ДОМАЌИНКА" | 99 |
| 3.6. МЕКСИКАНСКИ СВИНСКИ НАВАРЕН..... | 100 |
| 4. ЈАДЕЊА ОД ЈАГНЕШКО МЕСО | 101 |
| 4.1. ЈАГНЕШКА КАПАМА..... | 101 |
| 4.2. ЈАГНЕШКА ДРОБ САРМА..... | 101 |
| 4.3. ЕЛБАСАН ТАВА..... | 102 |
| 4.4. ЈАГНЕШКА ПЛЕШКА "БУЛАНЖЕ" | 102 |
| 4.5. ЈАГНЕШКО РАГУ "ШАСЕР" | 103 |
| 4.6. ЈАГНЕШКА ПЛЕШКА ПЛЕНЕТА СО ШУНКА.... | 104 |
| 5. ЈАДЕЊА ОД ПИЛЕШКО МЕСО..... | 105 |
| 5.1. ПИЛЕШКО ФРИКАСЕ | 105 |
| 5.2. ПИЛЕ ВО СУПА СО РЕЗАНЦИ..... | 105 |
| 5.3. ПИЛЕШКИ ПАПРИКАШ СО НОКЛИЦИ..... | 106 |
| 5.4. ДИНСТОВАНИ ПИЛЕШКИ БАТАЦИ..... | 107 |
| 5.5. ПИЛЕ СО КАЈМАК..... | 107 |
| XIII. НАЦИОНАЛНИ ЈАДЕЊА..... | 109 |
| 1. ВАРДАРСКО ГРНЕ | 109 |
| 2. ТАВЧЕ ГРАВЧЕ..... | 109 |
| 3. МАКЕДОНСКА ЈАНИЈА..... | 110 |
| XIV. 1. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА ОД ГОВЕДСКО МЕСО.... | 111 |
| 1.1. ЈАДЕЊА ОД ГОВЕДСКО ФИЛЕ..... | 111 |
| 1.2. БИФТЕК СО ЈАЦА..... | 111 |
| 1.3. БИФТЕК АМЕРИКЕН..... | 112 |
| 1.4. БИФТЕК "МОН СИЊОР" | 112 |
| 1.5. БИФТЕК "АЛА СУЛТАН" | 113 |
| 1.6. ШАТОБРИЈАН НА СКАРА | 113 |
| 1.7. БИФТЕК СО ПЕЧУРКИ..... | 114 |
| 1.8. ШАТОБРИЈАН "МОНАКО" | 115 |
| 1.9. ПРИГОТВУВАЊЕ НА ТУРНЕДО..... | 115 |
| 1.10. ТУРНЕДО РОСИНИ..... | 116 |
| 1.11. ТУРНЕДО НА ЦАРСКИ НАЧИН | 117 |
| 1.12. ТУРНЕДО "АЛА ВИКТОР ИГО" | 117 |
| 1.13. РАМСТЕК МИРОБО..... | 118 |

| | |
|--|------------|
| 2. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА ОД ТЕЛЕШКО МЕСО..... | 119 |
| 2.1. ТЕЛЕШКА НАТУР ШНИЦЛА..... | 119 |
| 2.2. БЕЧКА ШНИЦЛА..... | 119 |
| 2.3. ТЕЛЕШКИ СТЕК СО ЈАЈЦЕ НА "ОКО" | 120 |
| 2.4. ТЕЛЕШКИ СТЕК ХОЛШТАЈН..... | 121 |
| 2.5. МЕДАЉОНИ..... | 121 |
| 2.6. МЕДАЉОНИ НА ПУТЕР..... | 122 |
| 2.7. МЕДАЉОНИ СО ПЕЧУРКИ..... | 122 |
| 2.8. ТЕЛЕШКИ МЕДАЉОНИ НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН..... | 123 |
| 3. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА ОД СВИНСКО МЕСО..... | 124 |
| 3.1. СВИНСКИ ОДРЕЗОК НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН..... | 124 |
| 3.2. СВИНСКИ КОТЛЕТ "ИМПЕРИЈАЛ" | 124 |
| 3.3. ПОХОВАНИ КРЕМЕНАДЛИ СО СОС ОД РЕН..... | 125 |
| 3.4. СВИНСКИ КОТЛЕТ НА МАЛЕШЕВСКИ..... | 125 |
| 4. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА ОД ЈАГНЕШКО МЕСО.... | 126 |
| 4.1. ЈАГНЕШКИ ЧОП НА СКАРА..... | 126 |
| 4.2. ЈАГНЕШКИ ШАШЛИК НА КАВКАСКИ НАЧИН..... | 126 |
| 4.3. ЈАГНЕШКО НА БЕЧКИ НАЧИН..... | 127 |
| 4.4. ЈАГНЕШКИ ЧОП (ЗЕЛЕНА ЛИВАДА)..... | 127 |
| 5. СПЕЦИЈАЛИТЕТИ НА СКАРА | 128 |
| 5.1. ЂЕБАПИ..... | 128 |
| 5.2. ПЛЕСКАВИЦИ..... | 129 |
| 5.3. ДОМАШНА КОБАСИЦА | 129 |
| 5.4. МЕШАНО МЕСО НА СКАРА..... | 130 |
| 5.5. ПИЛЕШКИ РАЖЊИЧ..... | 130 |
| 5.6. СВИНСКА КРЕМЕНАДЛА..... | 130 |
| 5.7. СВИНСКИ РАЖЊИЧИ..... | 131 |
| XV. ВЕГЕТЕРИЈАНСКА ИСХРАНА | 132 |
| 1. МУСАКА ОД ЗЕЛЕНЧУК..... | 132 |
| 2. САРМА ОД СВЕЖА ЗЕЛКА..... | 133 |
| 3. ТИКВИЦИ ВО БЕШАМЕЛ..... | 134 |
| 4. КРОКЕТ ОД КОМПИР..... | 134 |
| 5. ЗАПЕЧЕНО ПИРЕ КОМПИР СО СИРЕЊЕ..... | 135 |
| 6. САЛАТА ОД КАРФИОЛ..... | 135 |
| ЛИТЕРАТУРА | 136 |